



**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
ЕДИНЕЧНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ
НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

СОДРЖИНА	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
ЕДИНЕЧЕН БИЛАНС НА УСПЕХ	4
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА	6
ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	7
БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	8
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО	8
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	8
ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ	20
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	22
СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ	24
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	26
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	27
ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	28
ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	28
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА	33
ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ	34
ЗАЛИХИ	35
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	35
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	35
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	36
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ	36
ОСТАНАТИ И ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	37
ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ	37
ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ	38
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	39
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	39
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	39
ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ	40
ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	40
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	40
ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО	41
ДАНОК НА ДОБИВКА	41
ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА	42
ДИВИДЕНДА	42
ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ	42
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	42
ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	42
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ	45
ДАНОЧЕН РИЗИК	45
НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ	46
АКТИВНОСТИ ВО РУСИЈА И УКРАИНА	46
ПРИЛОГ 1 – ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	
ПРИЛОГ 2 – ЕДИНЕЧНА ГОДИШНА СМЕТКА	

Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на Алкалоид АД Скопје

Извештај за единечните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените единечни финансиски извештаи на Алкалоид АД Скопје, коишто ги вклучуваат единечниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и единечниот биланс на успех, единечниот извештај за останата сеопфатна добивка, единечниот извештај за промени во главнината и единечниот извештај за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за единечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие единечни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на единечните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единечни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандарди“). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали единечните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единечните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на единечните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на единечните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на единечните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, единечните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Алкалоид АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Единечниот годишен извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Раководството е одговорно за подготвувањето на единечната годишна сметка и единечниот годишен извештај на Алкалоид АД Скопје, кои се одобрени од страна на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во единечниот годишен извештај подготвен од страна на Раководството на Алкалоид АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во единечната годишната сметка и ревидираните единечни финансиски извештаи на Алкалоид АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.


Драган Давитков
Управител




Драган Давитков
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

27 февруари 2025 година
Скопје, Република Северна Македонија

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2024	2023
Средства			
Нетековни средства			
Материјални средства	6	8.027.606	7.881.992
Нематеријални средства	7	2.288.452	2.145.556
Вложувања во недвижности	8	203.876	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	10	17.069	9.231
Вложувања во подружници	11	637.581	554.743
Останати долгорочни побарувања	14	73.277	78.909
		11.247.861	10.670.431
Тековни средства			
Залихи	12	4.274.412	4.135.399
Побарувања од купувачите	13	3.755.713	2.965.897
Останати побарувања	14	348.524	461.816
Пари и парични еквиваленти	15	114.414	117.679
		8.493.063	7.680.791
Вкупно средства		19.740.924	18.351.222
Акционерска главнина и обврски			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	16	2.220.127	2.220.127
Сопствени акции		(109.285)	(109.285)
Законски резерви		596.146	596.146
Останати резерви	17	2.064.022	2.135.482
Задржана добивка		9.682.673	8.667.709
		14.453.683	13.510.179
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	18	738.565	690.834
Обврски за отпремнини	19	60.917	57.343
		799.482	748.177
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	20	3.237.843	3.096.008
Данок на добивка		60.216	24.231
Краткорочни кредити	18	1.189.700	972.627
		4.487.759	4.092.866
Вкупно обврски		5.287.241	4.841.043
Вкупно акционерска главнина и обврски		19.740.924	18.351.222

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 8 до 46 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Единечните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Друштвото на ден 13 февруари 2025 година.

Одобрено од:

Живко Мукаетов
Генерален директор

Виктор Стојчевски
Финансиски директор

Горан Минов
Овластен сметководител
Уверение бр. 0101521

ЕДИНЕЧЕН БИЛАНС НА УСПЕХ

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2024	2023
Продажби	5	13.433.299	12.261.902
Трошоци содржани во продадени готови производи и трговски стоки	23	(8.145.477)	(7.622.154)
Бруто добивка		5.287.822	4.639.748
Трошоци за истражување и развој	23	(227.849)	(189.147)
Трошоци на продажба и маркетинг	23	(2.439.832)	(2.068.924)
Административни трошоци	23	(833.062)	(805.911)
Останати приходи од работењето	21	539.677	503.594
Останати расходи од работењето	22	(405.631)	(395.298)
Добивка од работењето		1.921.125	1.684.062
Трошоци на финансирањето	26	(48.819)	(32.223)
Добивка пред оданочување		1.872.306	1.651.839
Данок на добивка	27	(169.736)	(131.292)
Нето добивка		1.702.570	1.520.547
Заработувачка по акција (во Денари)			
- Основна	28	1.211,35	1.081,85

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 8 до 46 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2024	2023
Нето добивка		1.702.570	1.520.547
Останата сеопфатна добивка која не се реклаификува во билансот на успех			
Објективна вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба	17	7.838	680
Ревалоризација на земјиштето	6	(79.298)	446.882
Останата сеопфатна добивка / (загуба) по оданочување		(71.460)	447.562
Вкупна сеопфатна добивка		1.631.110	1.968.109

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 8 до 46 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

	За годината што завршува на 31 декември						
	Акционерски капитал	Сопствени Акции	Законски резерви	Останати резерви	Ревалоризационна резерва	Задржана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2023	2.220.127	(109.285)	596.146	210.397	1.477.523	7.835.862	12.230.770
Дивиденда	-	-	-	-		(688.700)	(688.700)
Нето добивка за годината	-	-	-	-		1.520.547	1.520.547
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>				680	446.882		447.562
Објективна вредност на вложувањата					-		
(Белешка 10)	-	-	-	680		-	680
Објективна вредност на земјиште	-	-	-		446.882	-	446.882
На 31 декември 2023	2.220.127	(109.285)	596.146	211.077	1.924.405	8.667.709	13.510.179
Дивиденда	-	-	-	-		(758.974)	(758.974)
Нето добивка за годината	-	-	-	-		1.702.570	1.702.570
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>				7.838	(79.298)	71.368	(92)
Објективна вредност на вложувањата							
(Белешка 10)	-	-	-	7.838		-	7.838
Трансфер од ревалоризациони резерви	-	-	-		(79.298)	71.368	(7.930)
На 31 декември 2024	2.220.127	(109.285)	596.146	218.915	1.845.107	9.682.673	14.453.683

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 8 до 46 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	За годината што завршува на 31 декември	
	2024	2023
Парични текови од оперативни активности		
Наплатено од купувачи	13.192.243	12.057.786
Платено на добавувачите и вработените	(11.646.334)	(10.512.424)
Нето парични текови од оперативни активности	1.545.909	1.545.362
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на постојани средства	(1.100.232)	(1.314.847)
Вложувања во подружници (Белешка 11)	(82.838)	(1.231)
Примени дивиденди	135.505	119.381
Државна поддршка	58.045	(4.281)
Нето парични текови користени за инвестициони активности	(989.520)	(1.200.978)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити	3.060.204	2.645.894
Отплата на кредити	(2.812.331)	(2.214.722)
Платени камати	(48.850)	(31.641)
Надоместоци на акционерите и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката	(758.677)	(688.313)
Нето парични текови користени за финансиски активности	(559.654)	(288.782)
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти	(3.265)	55.602
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	117.679	62.077
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	114.414	117.679

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 8 до 47 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст: “Друштвото”) произведува и продава разновидни фармацевтски, хемиски и козметички производи и производи од билно потекло. Алкалоид АД Скопје има основано дваесет и пет подружници, две спортски друштва и една фондација во Република Северна Македонија и други земји. Називите на подружниците се дадени во точка 11 од Белешките кон единечните финансиски извештаи.

Алкалоид АД Скопје, матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на Друштвото е:

Бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на единечните финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основа за подготвување на единечните финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20 и 215/21 и 99/2022) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

На 3 април 2024 објавен е нов Правилникот за водење сметководство (издаден во Службен весник на РМ бр. 75/24) каде што беа објавени ажурираните МСФИ, КТМФИ, и ПКТ како и МСФИ, КТМФИ, и ПКТ за кои погоре е наведено дека не беа издадени со постоечкиот Правилник за водење сметководство. Новиот Правилник за водење на сметководство ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 освен Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година, и Меѓународниот стандард за финансиско известување 9 Финансиски инструменти кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.1. Основа за подготвување на единечните финансиските извештаи (продолжение)****МСФИ 15, Приходи од договори со купувачи**

Основниот принцип на овој стандард е дека приходот треба да биде признаен кога добрата или услугите се пренесени на купувачот, по цената на трансакцијата. Секој збир од добра или услуга кои се различни, мора да бидат посебно признаени, и попустот на договорната цена мора генерално да се алоцира на поединечните елементи. Кога надоместокот варира од било која причина, минимални износи мора да бидат признаени ако не постои значаен ризик истите да се анулираат. Трошоците кое се случиле за да се обезбеди договорот со купувачите, треба да бидат капитализирани и амортизирани за периодот кога користите од договорот се конзумирале.

Согласно прелиминарната проценка на Друштвото овој стандард не се очекува да има значаен ефект врз финансиските извештаи.

МСФИ 16, Лизинг

Овој стандард ги определува принципите за признавање, мерење, презентирање и обелоденување на лизинг договорите. Сите договори за лизинг резултираат со тоа што корисникот на лизинг добива право на користење на средство со започнување на лизингот како и финансирање доколку плаќањата за лизингот се вршат со текот на времето. МСФИ 16 ја елиминира класификацијата на лизингот како оперативни или финансиски наеми како што се бара со МСС 17 и, наместо тоа, воведува единствен сметководствен модел на корисникот на лизинг. Од корисниците на лизинг ќе се бара да ги признаат: (а) средствата и обврските за сите договори за лизинг со рок на траење повеќе од 12 месеци, освен ако средство е со мала вредност; и (б) амортизација на средствата од договорите за лизинг одделно од каматата на обврските од наемот во билансот на успех и други сеопфатни приходи. МСФИ 16 суштински ги пренесува сметководствените барања на давателот на лизинг во МСС 17. Следствено, давателот на лизинг продолжува да ги класифицира своите договори за лизинг како оперативни или финансиски наеми и различно да ги евидентира тие два типа на наеми.

Информациите дадени подолу се прелиминарни и можно е конечните износи вклучени во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година да се разликуваат од оние прикажани подолу. Ова се должи на евентуално дополнително појаснување и соопштение на Министерството за Финансии во однос на примената на новиот правилник за сметководство во текот на 2025 година.

Од датумот на примена, новиот стандард за лизинг ќе има материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштвото, особено врз вкупната актива и прикажувањето на финансиската состојба. Друштвото главно закупува магацински простории и возила, и ефектот од транзиција на 1 јануари 2025 на право на користење на средствата и обврската за лизинг се очекува да бидат МКД 101.829 илјади. Освен овој ефект, Друштвото не очекува материјален ефект на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.1. Основа за подготвување на единечните финансиските извештаи (продолжение)**

Придружните единечни финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие единечни финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Единечните финансиските извештаи се подготвени на пресметковна основа и претпоставка за континуитет.

Износите содржани во единечните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари (МКД). Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

Друштвото исто така подготви консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените принципи применливи во Република Северна Македонија за Друштвото и нејзините подружници ("Групацијата"). Корисниците на овие единечни финансиски извештаи треба да ги прочитаат заедно со консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2024 година со цел да се добијат целосни информации за финансиската состојба, резултатите од работењето и промените во финансиската состојба на Групацијата како целина.

Подготвувањето на единечните финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во единечните финансиски извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.2. Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постојењето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување.

2.3. Сегментно известување

Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на Управниот одбор. Управниот одбор е одговорен за стратешките одлуки за секој од сегментите. На 31 декември 2024 година, Друштвото беше организирано во четири известувачки сегменти:

- **Фармација** - производство и продажба на лекови за хумана медицина, ветеринарни лекови и фармацевтски сировини,
- **Хемија** - производство и продажба на хемиски производи,
- **Козметика** - производство и продажба на козметички производи,
- **Билкарство** - производство и продажба на производи од билно потекло.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3. Сегментно известување (продолжение)

Севкупната производна програма на фармацевтски производи на Алкалоид-Фармација се состои од следниве фармацевтски форми:

- Орални цврсти дозни форми: Таблети - конвенционално и модифицирано ослободување, филм-таблети, обложени таблети, подјазични таблети, капсули, сув прашок за орална суспензија.
- Течни дозни форми за орална употреба: Раствори за орална употреба, сирупи, суспензии.
- Топикални препарати: Кремови, масти, раствори, гелови, спрејови, вагиналети, супозитории.
- Стерилни дозни форми: Парентерални мало-волуменски, капки за очи, масти за очи.

Покрај капацитетите за производство на готови фармацевтски производи Алкалоид-Фармација има погон за екстракција на опиоиди, кој вклучува производство на морфин и негови деривати како фармацевтски сировини.

Сегментот Алкалоид - Хемија денес има развиена програма за производство на хемикалии и реагенси од органско и неорганско потекло, со ра, puriss, purum и со фармакопејски квалитети. Истите се наменети за лабораториите во институтите, факултетите, клиниките, фармацевтската и козметичката индустрија, како и во процесите на производство на други индустрии.

Палетата на производи на Алкалоид - Козметика се состои од производите за нега на кожа, производите за нега на детска кожа, сапуни, производите за нега на коса, производите за нега на заби, парфемската колекција за мажи, парфемската колекција за жени, како и козметиката за домаќинството. Состојките кои се составен дел на производите се набавуваат од добавувачи кои ги задоволуваат високите стандарди за квалитет и истите се во согласност со барањата на Европската директива за квалитетен козметички производ.

Главни дејности во Алкалоид - Билкарство се обработка, мешање и пакување на билни сировини како корени, листови, овошје, семе итн.

Приходите по сегменти се приходи кои се обелоденети во единечниот биланс на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите приходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Расходите по сегменти се расходи кои се обелоденети во единечниот биланс на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите расходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Нето оперативните средства на Друштвото се состојат примарно од материјални и нематеријални средства, залихи и побарувања намалени за нето оперативните обврски, додека нето финансиските средства на Друштвото примарно се состојат од парични средства и парични еквиваленти, останати тековни финансиски средства намалени за финансиски обврски, одложен данок и данок на добивка.

Сметководствените политики на сегментите се исти со сметководствените политики на Друштвото. Ова се всушност податоците кои што се известуваат на управувачките структури за целите на донесување одлуки за распределба на ресурсите и за оценување на резултатите од работењето на сегментите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.4. Курсни разлики

Функционална валута и валута на презентирање

Овие финансиски извештаи се презентирани во илјада македонски денари, која претставува функционална валута и валута за презентирање на Друштвото.

Трансакции и состојби

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба, се искажуваат во единечниот Биланс на успех како приходи или расходи.

2.5. Материјални средства

Материјалните средства иницијално се прикажуваат по нивната набавна вредност,. Земјиштето е прикажано по неговата пазарна вредност врз основа на процена направена од страна на независен проценител. Останатите материјални средства се искажани по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените материјални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Издатоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како расход во моментот на нивното настанување.

Позитивниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира на главнината како ревалоризациона резерва. Негативниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира на главнината, до износот на ревалоризационата резерва на одредено средство, а разликата се евидентира во консолидираниот Биланс на успех. Остатокот од ревалоризационата резерва се пренесува на задржаната добивка во моментот на отуѓувањето.

Земјиштето не се амортизира. Амортизацијата на останатите материјални средства се пресметува со примена на праволиниската метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на материјалните средства. Предвидениот корисен век на средствата е:

Градежни објекти	20 - 40	години
Опрема за производство	10 - 20	години
Возила	4	години
Мебел, компјутери и останата опрема	3 - 10	години

Резидуалната вредност на средствата и нивниот предвиден век на користење се проценува на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба и се коригира доколку е потребно.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.5. Материјални средства (продолжение)**

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до надоместливиот износ во случај кога сегашната вредност е повисока од надоместливиот износ.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од единечниот Извештај за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се признава во единечниот Биланс на успех.

2.6. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од жигови и патенти (име, лого), лиценци (набавени од трети страни) и софтвер како и интерно генерирани нематеријални средства (лекови, козметика, билки и хемија развиени од страна на Друштвото. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење.

Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години.

Предвидениот корисен век на средствата е:

Софтвер	5 години
Интерно генерирани нематеријални средства	10 години
Жигови, патенти и лиценци	10 години

Нематеријалните средства со конечен животен век кои што се стекнати одделно се прикажуваат по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и за исправката на вредност. Предвидениот век на употреба и методот на амортизација се предмет на испитување на крајот на секој период за известување.

Трошоци за истражување и развој

Издатоците за истражување се признаваат како расходи при нивното настанување. Интерно генерираните нематеријални средства кои произлегуваат од фазата на развој се признаваат доколку и само доколку може да го демонстрираат следното:

- Техничка изводливост за довршување на нематеријалното средство, така што тоа да биде расположливо за употреба или продажба,
- Неговата намера е да го доврши нематеријалното средство и да го користи или продаде,
- Неговата способност да го користи или продаде нематеријалното средство,
- Како нематеријалното средство ќе создава веројатни идни економски користи,
- Расположливоста на соодветни технички, финансиски и други ресурси за довршување на развојот и за употреба или продажба на нематеријалното средство,
- Неговата способност за веродостојно мерење на издатокот кој може да му се припише на нематеријалното средство за време на неговиот развој.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.6. Нематеријални средства (продолжение)**

Износот на иницијално признатите интерно генерирани нематеријални средства е збир од настанатите трошоци од денот кога нематеријалното средство за прв пат ги исполнува критериумите за признавање наведени погоре. Во случај кога интерно генерираните нематеријални средства не ги задоволуваат критериумите наведени погоре, трошоците за развој се признаваат во единечниот биланс на успех во периодот во кој што се настанати.

Последователно по иницијалното признавање, интерно генерираните нематеријални средства се прикажуваат по нивната набавна вредност намалени за акумулираната амортизација и исправката на вредност на ист начин како и одделно стекнатите нематеријални средства.

2.7. Вложувањата во недвижности

Вложувањата во недвижности, се состои од земјиште, кое се чува за тековна неопределена идна употреба. Вложувањата во недвижности се водат по објективна вредност, односно пазарна, која ги одразува пазарните услови на денот на известување. Добивките или загубите кои произлегуваат од промените во објективна вредноста на вложувањата во недвижности се составен дел на билансот на успех во периодот во кој истите настануваат, вклучувајќи ги и соодветните даночни ефекти. Пазарната вредност се одредува на основа на проценка спроведена од независни проценители.

Преносот во или од вложувања во недвижности се прави кога има промена во употребата на средството. За пренос од вложување во недвижност во средство кое се користи од страна на Друштвото, набавната вредност во последователната евиденција на средството е објективната вредност на тоа средство на датумот кога е направен преносот.

Доколку средство кое се користи од страна на Друштвото се пренесе во вложувања во недвижности, вредноста на тоа средство се утврдува во согласност со политиката за недвижности, постројки и опрема до датумот кога е направен преносот. Друштвото секоја разлика на датумот помеѓу сметководствената вредност на недвижностите во согласност со МСС 16 и нивната објективна вредност ја евидентира на ист начин како и ревалоризацијата во согласност со МСС 16.

Вложувањата во недвижности се деприваат кога ќе бидат оттуѓени или кога тие трајно ќе бидат повлечени од употреба, а идна економска корист не се очекува од нивната продажба. Разликата помеѓу нето приливите од продажба и сметководствената вредност на средството се признава во билансот на успех во периодот кога средството е деприваено.

2.8. Обезвреднување на нефинансиските средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба, и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се обезвреднети се проценуваат за можната корекција на обезвреднувањето на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.9. Финансиски средства**

Финансиските средства на Друштвото се класифицирани во следните категории: позајмици и побарувања и хартии од вредност расположливи за продажба. Класификацијата на вложувањата е направена во зависност од намената за која финансиските средства се набавени. Класификацијата на финансиските средства се дефинира во моментот на нивната набавка и се анализира на секој датум на известување.

Позајмици и побарувања

Позајмиците и побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котираат на пазарите на хартии од вредност. Позајмиците и побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба. Позајмиците и побарувањата се прикажани во единечниот Извештај за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите и останати побарувања (Белешка 2.10).

Побарувањата од купувачите се искажани по фактурираната вредност намалена за исправката на побарувањата. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикаторите кои се користат при проценката за ненаплативост на побарувањата се: несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата.

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Направената исправка на побарувањата се прикажува на позицијата: “Трошоци на продажба и маркетинг” во единечниот Биланс на успех.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Финансиските средства “расположливи за продажба” се класифицирани како нетековни средства, освен оние кои раководството планира да ги отуѓи во период пократок од 12 месеци по датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

Набавката и продажбата на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето. Вредноста на набавката ги вклучува и трошоците за трансакцијата. Финансиските средства се бришат од евиденцијата во моментот на нивната продажба или во моментот на завршување на правото за добивање на надоместок. Финансиските средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по нивната пазарна вредност.

Друштвото исто така има вложувања во акции кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” и се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност. Позајмиците и побарувањата се вреднуваат по нивната амортизирана вредност со примена на ефективна каматна стапка.

Промените во вредноста на финансиските средства се евидентираат во главнината и во извештајот за сеопфатна добивка, освен загубите од обезвреднување на финансиските средства, каматите пресметани со ефективна каматна метода и курсните разлики на финансиските средства кои што се признаваат во единечниот Биланс на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.9. Финансиски средства (продолжение)

Во моментот на продажба на финансиските средства, акумулираниот износ во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во единечниот Биланс на успех. Дивидендите што се добиваат од поседувањето на финансиските средства се евидентираат во единечниот Биланс на успех со стекнување на правото за добивање парични средства.

Пазарната вредност на финансиските средства се базира на последната тргувана цена на акцијата на Македонската берза за хартии од вредност. Вложувањата за кои вредноста не може со сигурност да се измери се прикажани според нивната набавна или ревалоризирана вредност намалена за исправката на вредноста.

На крајот на секој известувачки период, Друштвото врши анализа на вредноста на финансиските средства. Во случај кога постојат доволно индикатори дека вредноста на финансиските средства е неповратно намалена под нивната сегашна вредност, овие финансиски средства се сметаат за обезвреднети. Во тој случај, разликата помеѓу износот на обезвреднувањето и ревалоризационата резерва во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во единечниот Биланс на успех. Загубата од обезвреднување на вложувањата која што е евидентирана во единечниот Биланс на успех не се враќа повторно преку истиот. Анализата на обезвреднувањето на побарувањата од купувачите е опишана во Белешка 2.10.

2.10. Залихи

Залихите се искажуваат по цената на чинење или по нето реализационата вредност во зависност од тоа која е пониска. Цената на чинењето на производството во тек, полупроизводите и готовите производи, ги опфаќа сите директни трошоци на производство и производните општи трошоци. Нето реализационата вредност е проценетата продажна вредност во нормалниот тек на работењето, намалена за варијабилните трошоци за продажба како и сите трошоци поврзани со маркетинг, продажба и дистрибуција. Трошоците за набавка на залихите ги вклучуваат: набавната цена, увозните давачки и други давачки (освен оние кои подоцна се утврдува дека се одбитни од страна на даночните органи), транспорт, ракување и други трошоци кои се директно поврзани со набавката на готови производи, материјали и услуги. Трговските попусти, рабати и други слични ставки се одземаат во одредувањето на трошоците за набавка

2.11. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина на сметките во банките и во благајните.

2.12. Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Откупот на сопствени акции се прикажува како намалување на акционерскиот капитал зголемен за сите трошоци за негово откупување или отуѓување. Отуѓувањето на сопствените акции се прикажува како зголемување на акционерскиот капитал и е еднаков на готовинските приливи намалени за сите трошоци на трансакцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.13. Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

2.14. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Методот на ефективна камата е методот на пресметување на амортизирачка набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

2.15. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на добивката утврдена во единечниот биланс на успех коригирана за одредени непризнаени трошоци согласно законските одредби.

Одложен данок

Одложениот данок е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските, доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочиви добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

Одложеното даночно средство е пресметано за временските разлики од вложувања во подружниците, освен ако времето на реализација на временските разлики е контролирано од страна на Друштвото и е извесно дека истите нема да се реализираат во догледна иднина.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.16. Користи на вработените

Обврски за пензии

Друштвото има обврска за исплата на надомести на вработените кои се категоризирани како “Дефинирани користи” и “Дефинирани придонеси”. Обврските се дефинирани како:

- “Дефинирани користи” на вработените - претставува обврска за исплата на надомести во моментот на пензионирање и вообичаено зависи од еден или повеќе фактори како што се години на старост, работен стаж и надоместоци.
- “Дефинирани придонеси” на вработените - претставува обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. Друштвото нема обврска за исплата на дополнителни износи доколку државните и приватните пензиски фондови немаат доволно средства за исплата на пензиите.

Обврската дефинирана во единечниот Извештај за финансиската состојба за користите на вработените е прикажана според сегашната вредност на идните готовински одливи. Износот на “Дефинирани користи” се пресметува на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на Кредитната метода на проектирани единици. Сегашната вредност на “Дефинирани користи” се пресметува со дисконтирање на проценетите идни готовински одливи, со примена на каматната стапка на високо ликвидни корпоративни обврзници, деноминирани во валутата во која дефинираните користи ќе бидат платени и кои имаат приближно еднаков период на доспевање со периодот на доспевање на дефинираните користи.

Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување, Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во единечниот Биланс на успех во моментот на нивно доспевање. Однапред платените придонеси се евидентираат како побарувања само доколку се осигура иден поврат на платените средства или идно намалување на обврската.

Престанок на работен однос по основ на деловни причини

На вработените во Друштвото кај кои престанал работниот однос по основ на деловни причини или доброволно, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за престанок на работниот однос по основ на деловни причини се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на прекин на работниот однос по основ на деловни причини или доброволно, се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

Учество во добивка

На вработените може да им се признае право на учество во добивката со одлука на Управниот одбор на Друштвото за распределба на добивката. Стекнатото право на учество во добивка се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.17. Резервирања

Резервирања за обновување на околината, реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

2.18. Приходи од продажба (признавање и мерење)

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги. Приходот се прикажува намален за данокот на додадена вредност, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

Приходи од продажба на готови производи и трговска стока

Приходите од продажба на производи се признаваат во моментот на испораката на производите и прифаќање од страна на купувачот.

Останати приходи

Останатите приходи се оденсуваат на приходи од лиценци и приходи од секундарна природа во однос на главните дејности. Приходите од лиценцата вклучуваат неповратни еднократни плаќања и приход ројалти кој се пресметува врз основа на нето-продажби. За неповратни еднократни плаќања, приходот се признава во моментот кога контролата на право е пренесена на купувачот во согласност со договорот. Приходите од ројалти се пресметуваат врз основа на нето-продажбите и други фактори за пресметковниот период пријавен од купувачот, помножен со стапката на договорниот надомест и се признаваат со текот на времето кога продажбите се реализираат.

Приходите од секундарна природа вклучуваат продажба на сировини, пакување и се признаваат кога контролата на стоката е пренесена, стоката е доставена до купувачот, купувачот има целосна дискреција над стоката и нема неисполнета обврска што може да влијае на прифаќањето на стоката од страна на купувачот.

Приходи од камати

Приходите од камати се пресметуваат со примена на ефективната каматна стапка. Приходот од камати се намалува до износот на надоместувачката вредност, во случај на обезвреднување на побарувањето и претставува дисконтиран износ на очекуваниот прилив на готовински средства.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на правото за надомест од страна на издавачите на сопственичките хартии од вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****2.19. Дивиденди**

Друштвото ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите по одобрување на обврската за дивиденди на годишното Собрание на акционери.

2.20. Државни поддршки

Државните поддршки се однесуваат на инвестиции во нови машини и опрема или инвестиции во деловни простории, неопходни за главните деловни активности на корисникот и инвестиции во опрема за истражување и развој. Државните поддршки не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека поддршките ќе биде примени. Условите предвидени во договорите за државен грант се Друштвото да инвестира во нови машини, опрема и деловни простории поврзани со главните деловни активности, како и опрема за истражување и развој и 25% од овие инвестиции да бидат финансии од сопствени средства или други извори на финансирање.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат. Конкретно, државните поддршки чиј основен услов им е Друштвото да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во единечниот извештај за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство. Државните поддршки кои се добиваат како компензација за веќе настанатите трошоци или се добиваат како непосредна финансиска поддршка на Друштвото без обврска за идни поврзани трошоци со истите, се признаваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат како побарување.

2.21. Наеми

Наем при кој во основа сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство не се пренесуваат на корисникот на наемот, се класифицира како оперативен наем. Плаќањата за оперативен наем (нето од олеснителни плаќања од страна на наемодавачот) се признаени како расход во Билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**3.1. Видови финансиски ризици**

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на Управниот одбор и Надзорниот Одбор.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)****Пазарен ризик****а) Ризик од промена на девизниот курс**

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. Ризикот од промена на девизниот курс се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина во странски валути во банки за обезбедување на континуитет на операциите на Друштвото.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположливи за продажба.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Кредитниот ризик се намалува со фактот што Друштвото тргува со доверливи и долгогодишни деловни партнери. Сите купувачи се предмет на индивидуална анализа на кредитната способност. Салдото на побарувањата континуирано се следи на поединечно и на збирно ниво од страна на Друштвото. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите. Друштвото користи трговски кредитно осигурување за значителен дел од побарувања со цел да ја ограничи изложеноста на кредитен ризик.

Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии во подмирувањето на своите финансиски обврски кои се подмируваат со готовина или други финансиски средства. Пристапот на Друштвото кон управувањето со ликвидноста е да обезбеди, колку што е тоа можно, дека секогаш ќе има доволно ликвидност да ги подмири своите обврски кога тие достасуваат, подеднакво под нормални и под стресни услови, без да предизвика неприфатливи загуби или да ризикува штета на сопствената репутација.

Тековните средства ги надминуваат тековните обврски за МКД 4.005.304 илјади (2023: МКД 3.587.925 илјади). Друштвото има позитивен паричен тек од оперативна дејност и има незначителен износ на побарувања постари од 90 дена. Исто така се внимава на рочна усогласеност на условите за плаќање при склучувањето на договорите со купувачите и добавувачите.

Друштвото има имплементирано сметководствени и контролни политики со кои постојано го следи својот паричен тек со цел да обезбеди дека има доволно парични средства за да ги подмири обврските. Ова го исклучува потенцијалното влијание на непредвидените ситуации како природни катастрофи или политички превирања во регионот.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)****Каматен ризик**

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се помали од краткорочните и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

3.2. Објективна вредност

Објективната вредноста на вложените средства расположливи за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба. За вреднување на вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиските средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3.3. Управување со ризикот од финансирање

Друштвото користи кредити со цел да обезбеди континуирано работење и да обезбеди поврат на вложувањата на инвеститорите и акционерите преку оптимизација на обврските по кредити и капиталот. Доколку е потребно, Друштвото може да го намали ризикот од финансирање преку намалување на износот распределен за дивиденди кон акционерите, да издава нови акции или да продаде средства со цел намалување на ризикот од финансирање.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се разумни во рамките на околностите. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

Стапки на амортизација

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата земајќи во предвид минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки. Поради значителното учество на средствата кои се амортизираат во вкупните средства, влијанието на евентуални промени во овие претпоставки може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот од активностите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)**

Доколку трошокот за амортизација се намали/ зголеми за 10% ова ќе резултира со промена во годишниот трошок за амортизација во износ од приближно МКД 60.376 илјади (2023: 54.905 илјади).

Корисен век на нематеријалните средства

Корисниот век на нематеријалните средства се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на процените. Поради значителното учество на нематеријалните средства кои се амортизираат во вкупните средства, влијанието на евентуални промени во овие претпоставки може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот од активностите. Доколку трошокот за амортизација се намали/ зголеми за 10% ова ќе резултира со промена во годишниот трошок за амортизација во износ од приближно МКД 36.164 илјади (2023: 33.938 илјади).

Објективна вредност на земјиштето

Објективната вредност на проценетото земјиште се анализира од страна на Друштвото на датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба со цел да се утврди дали постојат значајна промени на вредноста на денот на проценката. Објективната вредност се утврдува врз основа на годишна проценка извршена од страна на независен проценител користејќи ја методологијата за процена на вредност на недвижен имот објавена во Службен весник на Република Северна Македонија. Влијанието на евентуални промени во претпоставките користени при утврдување на објективната вредност може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот од активностите. Доколку цената на земјиштето се намали/зголеми за 3% ова ќе резултира со промена на вредноста на земјиштето/ревалоризационите резерви на годишно ниво во износ од приближно МКД 60.935 илјади (2023: 63.587 илјади).

Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати. Раководството верува дека не постои потреба од идни резервации коишто ги надминуваат резервациите за сомнителни побарувања што се веќе признати во овие финансиски извештаи.

Резервирања

Резервирањата се предмет на проценка. Друштвото ја проценува веројатноста за настанување на несакан настан како резултат на минат настан. Друштвото е претпазливо во врска со овие проценки, но поради високото ниво на неизвесност, во некои случаи проценката може да се разликува од крајниот исход на настанот.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

Проценки за евидентирање на користи на вработените

МСС19 користи на вработените, бара да се направат веродостојни проценки на износот на користите кој треба да се евидентира како обврска за користи на вработените. За оваа цел се користат актуарски проценки и техники како што се очекувана стапка на инфлација, долгорочно зголемување на медицинските трошоци, обрт на вработени и дисконтната стапка. Евентуалните промени на овие проценки на било која од овие варијабли може да ја промени обврската на Друштвото по основ на користи на вработените.

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сегментното известување до менаџментот се базира на информации за производите и категориите на купувачите.

Основни категории на производи се фармацевтски и нефармацевтски производи (хемиски, козметички и производи од билно потекло). Основна категорија на купувачи за производите на Друштвото се купувачи на големо.

Резултатите на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Продажби		Добивка од работењето	
	2024	2023	2024	2023
Фармација	11.646.582	10.566.351	1.873.007	1.658.307
Хемија	335.556	314.801	13.346	7.088
Козметика	1.183.375	1.127.747	33.721	17.833
Билкарство	267.786	253.003	1.051	834
Вкупно	13.433.299	12.261.902	1.921.125	1.684.062
Финансиски трошоци			(48.819)	(32.223)
Добивка пред даноци			1.872.306	1.651.839
Данок од добивка			(169.736)	(131.292)
Нето добивка			1.702.570	1.520.547

Средствата и обврските на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

Средства

	2024	2023
Фармација	18.497.694	17.165.090
Хемија	658.492	634.309
Козметика	420.769	378.579
Билкарство	163.969	173.244
Вкупно средства	19.740.924	18.351.222

Обврски

	2024	2023
Фармација	4.876.180	4.466.102
Хемија	162.226	144.136
Козметика	216.087	188.730
Билкарство	32.748	42.075
Вкупно обврски	5.287.241	4.841.043

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Останати ставки на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Амортизација		Инвестиции	
	2024	2023	2024	2023
Фармација	834.055	767.952	1.145.956	1.550.921
Хемија	32.027	28.668	24.040	33.568
Козметика	55.092	50.824	135.797	83.165
Билкарство	44.231	40.980	36.827	32.741
Вкупно	965.405	888.424	1.342.620	1.700.395

Секундарен известувачки образец - географски сегмент

Република Северна Македонија е матична земја на Друштвото каде се одвива значаен дел од деловните активности.

	Приходи од продажба	
	2024	2023
Северна Македонија	3.618.713	3.370.337
Србија	2.159.821	2.096.293
Босна и Херцеговина	1.153.328	933.401
Хрватска	770.142	570.806
Косово	449.784	485.770
Останати земји	5.281.511	4.805.295
Вкупно	13.433.299	12.261.902

Прикажувањето на продажбите е врз основа на потеклото на купувачот. За потребите на презентација, постојаните средства се состојат од материјални и нематеријални средства.

Информации за поголемите купувачи

Продажбите од сегментот Фармација се одвиваат во повеќе земји и преку повеќе купувачи. Нема купувач со поголемо поединечно учество во продажбите на фармацевтски производи.

Кај продажбите на сегментот Хемија има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 26,4% (2023: 21,9%).

Кај продажбите на сегментот Козметика има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 17,2% (2023: 17,2%).

Кај продажбите на сегментот Билкарство има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 27,2% (2023: 26,5%).

Клучните купувачи се различни во секој од трите сегменти.

Видови на продажби

	2024	2023
Продажба на готови производи	10.735.622	10.162.768
Продажба на трговска стока	2.446.030	1.902.205
Останати приходи	251.647	196.929
	13.433.299	12.261.902

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема за производ- ство, возила и останата опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2023 година	1.672.705	4.109.296	6.103.151	564.073	12.449.225
Рекласификација	-	-	310	(4.367)	(4.057)
Зголемувања	-	-	15.533	1.173.852	1.189.385
Пренос од инвестиции во тек	-	312.726	578.981	(891.707)	-
Отуѓување	-	-	(52.739)	(332)	(53.071)
Ревалоризација	446.882	-	-	-	446.882
На 31 декември 2023 година	2.119.587	4.422.022	6.645.236	841.519	14.028.364
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2023 година	-	2.089.168	3.559.726	-	5.648.894
Рекласификација	-	(19)	19	-	-
Амортизација за 2023 година	-	102.359	446.687	-	549.046
Отуѓување	-	-	(51.568)	-	(51.568)
На 31 декември 2023 година	-	2.191.508	3.954.864	-	6.146.372
Сметководствена вредност					
На 31 декември 2023 година	2.119.587	2.230.514	2.690.372	841.519	7.881.992
Набавна вредност					
На 1 јануари 2024 година	2.119.587	4.422.022	6.645.236	841.519	14.028.364
Рекласификација	(88.417)	-	-	(1.108)	(89.525)
Зголемувања	-	-	-	839.190	839.190
Пренос од инвестиции во тек	-	287.138	1.103.692	(1.390.830)	-
Отуѓување	-	-	(54.775)	-	(54.775)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024 година	2.031.170	4.709.160	7.694.153	288.771	14.723.254
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2024 година	-	2.191.508	3.954.864	-	6.146.372
Рекласификација	-	-	-	-	-
Амортизација за 2024 година	-	110.117	493.648	-	603.765
Отуѓување	-	-	(54.489)	-	(54.489)
На 31 декември 2024 година	-	2.301.625	4.394.023	-	6.695.648
Сметководствена вредност					
На 31 декември 2024 година	2.031.170	2.407.535	3.300.130	288.771	8.027.606

Објективната вредност на земјиштето е утврдено врз основа на проценка извршена на 31 декември 2024 од страна на независен проценител од Друштво за услуги Центар за проценка ДОО Скопје, користејќи ја методологијата за проценка на вредност на недвижен имот објавена во Службен весник на Република Северна Македонија. Ефектот од ревалоризацијата е пренесен во останати резерви на капиталот (Белешка 17). Мерењето на објективната вредност беше извршено со на техники и влезни податоци класифицирани како инпут второ ниво според хиерархијата на објективната вредност. Инпутите кои се користат за проценка се цена, локација, површина, вид на земјиште и останати специфични карактеристики. Опсегот на користените инпути се помеѓу 60 ЕУР-300 ЕУР.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Лиценци	Софтвер	Интерно генерирани нематеријални и средства	Патенти и жигови	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2023	363.723	375.584	3.437.068	113.667	60.624	4.350.666
Зголемување	-	13.891	-	-	501.175	515.066
Пренос од инвестиции во тек	61.046	5.006	423.070	6.912	(496.034)	-
Отуѓување	-	-	(59)	-	(3.640)	(3.699)
На 31 декември 2023	424.769	394.481	3.860.079	120.579	62.125	4.862.033
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2023	184.583	304.491	1.808.369	79.679	-	2.377.122
Амортизација за 2023 година	30.018	32.382	269.782	7.196	-	339.378
Отуѓување	-	-	(23)	-	-	(23)
На 31 декември 2023	214.601	336.873	2.078.128	86.875	-	2.716.477
Сметководствена вредност на 31 декември 2023	210.168	57.608	1.781.951	33.704	62.125	2.145.556
Набавна вредност						
На 1 јануари 2024	424.769	394.481	3.860.079	120.579	62.125	4.862.033
Рекласификација	-	1.108	-	-	-	1.108
Зголемување	-	-	-	-	503.430	503.430
Пренос од инвестиции во тек	77.621	17.055	380.910	6.670	(482.256)	-
Отуѓување	-	(542)	(405)	-	-	(947)
На 31 декември 2024	502.390	412.102	4.240.584	127.249	83.299	5.365.624
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2024	214.601	336.873	2.078.128	86.875	-	2.716.477
Амортизација за 2024 година	34.243	26.962	293.419	7.017	-	361.641
Отуѓување	-	(541)	(405)	-	-	(946)
На 31 декември 2024	248.844	363.294	2.371.142	93.892	-	3.077.172
Сметководствена вредност на 31 декември 2024	253.546	48.808	1.869.442	33.357	83.299	2.288.452

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

	2024	2023
Набавна вредност		
На 1 јануари 2024	-	-
Трансфер од Недвижности, постројки и опрема	88.417	-
Добивка од корекција на објективната вредност, нето	115.459	-
На 31 декември 2024	203.876	

На 31 декември 2024 година, Друштвото изврши повторна проценка на своите вложувања во недвижности преку проценката извршена од независен проценител, Друштво за услуги Центар за процена ДОО Скопје, користејќи ја методологијата за процена на вредност на недвижен имот објавена во Службен весник на Република Северна Македонија.

Како резултат на проценката на 31 декември 2024 година, објективната вредност на вложувањата во недвижности е зголемена за износ од МКД 115.459 илјади што е признаена како добивка од објективна вредност на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

Мерењето на објективната вредност беше извршено со техники и влезни податоци класифицирани како инпут второ ниво според хиерархијата на објективната вредност. Инпутите кои се користат за проценка се цена, локација, површина, вид на земјиште и останати специфични карактеристики. Опсегот на користените инпути се помеѓу 24 ЕУР-60 ЕУР.

Во текот на 2024 година нема трансфери помеѓу средствата измерени со различни техники на вреднување.

9. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со ризикот од финансирање

Раководството на Друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

	2024	2023
Обврски по кредити	1.928.265	1.663.461
Пари и парични еквиваленти	(114.414)	(117.679)
Нето обврски по кредити	1.813.851	1.545.782
Капитал	14.453.683	13.510.179
Нето обврски по кредити/Капитал	12, 55%	11, 44%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

9. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Финансиски инструменти и цели на управување со ризикот

Финансиските инструменти на Друштвото се состојат од пари и парични еквиваленти, купувачи и останати побарувања, добавувачи и останати обврски и кредити. Во текот на своето работење Друштвото е изложено на следните ризици:

Ризик од промена на девизни курсеви

Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во Денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	Обврски		Средства	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	878.011	828.896	3.239.534	2.364.747
РУР	-	13.911	637.829	593.528
УСД	269.598	342.140	59.156	63.702
ЦХФ	33.949	21.800	1.413	1.807
Останати валути	499	6.182	2.578	1.226

Друштвото претежно е изложено на Евро и Руска рубља.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 1% на македонскиот Денар во однос на соодветните странски валути, освен за РУР каде се примени 10%. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на денот на единичниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во единичниот Биланс на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	%	Зголемување на вредноста на Денарот		Намалување на вредноста на Денарот	
		2024	2023	2024	2023
ЕУР	1%	(23.615)	(15.359)	23.615	15.359
РУР	10%	(63.783)	(57.962)	63.783	57.962
УСД	1%	2.104	2.84	(2.104)	(2.784)
ЦХФ	1%	325	200	(325)	(200)
Останати валути	1%	(21)	50	21	(50)

Нето изложеност на извештајот за финансиска состојба

(84.989) (70.286)

84.989 70.286

Сензитивноста на Друштвото кон странските валути во 2024 година е поголема од 2023 година, најмногу како резултат на зголемувањето на побарувањата кон купувачи и обврските од добавувачи во странство.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

9. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на каматните стапки на кредитите на денот на единечниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во единечниот Биланс на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 2%		Намалување од 2%	
	2024	2023	2024	2023
Кредити	976	644	(976)	(644)
Единечен биланс на успех	(976)	(644)	976	644

Доколку каматните стапки беа поголеми за 2% од тековните, добивката на Друштвото во 2024 година ќе беше помала за 976 илјади Денари, и обратно, доколку каматните стапки беа пониски добивката на Друштвото во 2024 година ќе беше поголема за 976 илјади Денари.

Ризик од ликвидност

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото има пристап до финансиски средства од банките со релативно ниска каматна стапка, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

31 декември 2024	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	1.435.304	837.211	72.281	16.706	2.361.502
Обврски за кредити	41.547	80.134	1.107.762	767.909	1.997.352
	1.476.851	917.345	1.180.043	784.615	4.358.854
31 декември 2023	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	1.435.377	764.277	66.965	10.879	2.277.498
Обврски за кредити	36.093	78.681	887.690	724.613	1.727.077
	1.471.470	842.958	954.655	735.492	4.004.575

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

9. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските средства на Друштвото:

	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
31 декември 2024					
Побарувања од купувачите	641.654	1.356.511	1.757.548	-	3.755.713
Пари и парични еквиваленти	114.414	-	-	-	114.414
	756.068	1.356.511	1.757.548	-	3.870.127
31 декември 2023					
Побарувања од купувачите	159.616	1.034.607	1.771.674	-	2.965.897
Пари и парични еквиваленти	117.679	-	-	-	117.679
	277.295	1.034.607	1.771.674	-	3.083.576

Кредитен ризик

Изложеноста на Друштво на кредитниот ризик на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 е прикажана во следната табела:

	2024	2023
Пари и парични средства	113.904	116.831
Побарувања од купувачи	3.755.713	2.965.897
	3.869.617	3.082.728

Во категоријата пари и парични средства прикажани во табелата, не се вклучени парите во благајна бидејќи не постои кредитен ризик за оваа категорија.

Побарувањата се сумирани и прикажани во продолжение

	31 декември 2024	31 декември 2023
	Побарувања од купувачи	Побарувања од купувачи
Недоспеани и необезвреднети	3.584.215	2.843.010
Доспеани и необезвреднети	171.498	122.886
Обезвреднети	176.581	176.582
Бруто	3.932.294	3.142.479
Минус: исправка на побарувања	176.581	176.582
Нето	3.755.713	2.965.897

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

9. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Недоспеани и необезвреднети

Побарувањата од купувачи во износ од 3.584.215 (2023: МКД 2.843.011 илјади) се недоспеани и необезвреднети. Овие се однесуваат на домашни купувачи и странски купувачи со Друштвото има долгогодишна соработка и кои немаат скорешна историја на неплаќање, како и побарувања од поврзани субјекти за кои постои минимален кредитен ризик.

Доспеани и необезвреднети

Побарувањата од купувачи во износ од МКД 171.498 илјади (2023: МКД 122.886 илјади) се доспеани, но необезвреднети. Овие се однесуваат на домашни и странски купувачи со Друштвото има долгогодишна соработка и кои немаат скорешна историја на неплаќање и побарувања од поврзани субјекти за кои постои минимален кредитен ризик.

Старосната структура на доспеани и необезвреднети побарувања со 31 декември 2024 и 31 декември 2023 е прикажана во следната табела:

	2024	2023
Помалку од 30 дена	116.014	78.945
Помеѓу 31 и 90 дена	47.989	27.063
Помеѓу 91 и 180 дена	3.817	14.369
Повеќе од 181 и 365 ден	3.678	2.509
	171.498	122.886

Кредитен ризик од парични средства и парични еквиваленти

Раководството е фокусирано на соработка со високо реномираните банки во странска и домашна сопственост на домашниот пазар. И покрај тоа што најголем дел од финансиските институции и комерцијалните банки во Македонија немаат кредитен рејтинг од страна на компаниите за кредитен рејтинг, Друштво претпазливо ги избира банките за своите пласмани. Главен фокус на анализите на Друштво е на следново: нето средства, профитабилност, портфолио, база на клиенти. Кога анализите даваат позитивен резултат, се врши изборот. Друштво соработува со најголемите банки во Република Северна Македонија, но главен фокус се најголемите банки (според класификацијата на Народна банка).

Следната табела ја прикажува поделбата на паричните средства и паричните еквиваленти:

	2024	2023
Домашни банки	106.589	113.565
Странски банки	7.315	3.266
Благајна	510	848
	114.414	117.679

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
На 1 јануари	9.231	8.551
Зголемувања	7.838	1.113
Намалувања	-	(433)
На 31 декември	17.069	9.231
Вложувањата се состојат од:		
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Вложувања во некотираните компании	3.178	2.679
Вложувања во котираните компании	13.891	6.552
	17.069	9.231

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба претставуваат вложувања во акции и удели на повеќе друштва и банки. Вложувањето во овие друштва и банки е помало од 10% од нивниот регистриран капитал.

Вредноста на вложувањата во котираните друштва е искажана по нивната пазарна вредност. Акциите кои не котираат на пазар за хартии од вредност, но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	2024	2023
Алкалоид ДОО Белград, Србија	173.256	173.256
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	15.439	15.439
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	866	866
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	39	39
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.748	2.748
АЛК&КОС Фармацеутикалс Шпк Приштина, Косово	307	307
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	5.429	5.429
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	3.873	3.873
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	161.154	161.154
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	-	-
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, С. Македонија	3.000	3.000
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	119.359	119.359
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	461	461
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	7.720	7.720
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	2.616	2.616
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	308	308
АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	43.081	43.081
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	308	308
ТОВ Алкалоид Киев, Украина	2.157	2.157
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	2.157	2.157
Алкалоид УК ЛИМИТЕД	-	-
АД Ракометен клуб АЛКАЛОИД	1.542	1.542
АД Ракометен клуб Мулти Есенс	1.542	1.542
АЛКАЛОИД Букурешт, Романија	6.150	6.150
Алкалоид СЕЕ ДОО Београд	1.231	1.231
Алкалоид Фарма Интернационал Загреб, Хрватска	70.729	-
Алкалоид Казахстан ЛЛП	5.959	-
Алкалоид Енергетика ДООЕЛ	6.150	-
	637.581	554.743

Сите поврзани субјекти се 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје, освен вложувањето во Алкалоид УСА каде учеството изнесува 49%. Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49 %, Друштвото поседува контрола.

Во 2024 година АЛКАЛОИД регистрираше нови друштва во Хрватска и Казахстан, со назив Алкалоид Фарм Интернационал Загреб и Алкалоид Казахстан ЛЛП. Друштвата се во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Во 2024 година АЛКАЛОИД регистрираше ново друштво и во Македонија, со назив Алкалоид Енергетика ДООЕЛ. Друштвото е во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Во 2023 година АЛКАЛОИД регистрираше ново друштво во Србија, со назив АЛКАЛОИД СЕЕ ДОО Београд. Во 2022 година АЛКАЛОИД регистрираше ново друштво во Романија, со назив АЛКАЛОИД Букурешт С.Р.Л. Друштвата се во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Друштвото има претставништва во Русија и Украина. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во единечните финансиски извештаи на матичното друштво.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

12. ЗАЛИХИ

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Суровини и материјали	1.694.970	1.793.547
Резервни делови	767	1.029
Ситен инвентар	2.858	1.676
Производство во тек	404.562	413.589
Готови производи	1.503.650	1.422.377
Трговски стоки	667.605	503.181
	<u>4.274.412</u>	<u>4.135.399</u>

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Побарувања од купувачи

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања од купувачи	3.932.294	3.142.479
Минус: Исправка на вредноста	(176.581)	(176.582)
Нето побарувања од купувачи	<u>3.755.713</u>	<u>2.965.897</u>

Движење на исправката на вредноста:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
На почеток на годината	176.582	176.725
Наплатено во годината	(1)	(143)
На крајот на годината	<u>176.581</u>	<u>176.582</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
До 1 година	-	-
Над 1 година	176.581	176.582
На 31 декември	<u>176.581</u>	<u>176.582</u>

Друштвото работи со голем број на купувачи во земјата и странство и поради тоа нема поединечно значајна концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите.

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Аванси	38.650	39.026
Побарувања за повеќе платен данок	168.555	212.810
Побарувања за државна поддршка	58.045	122.987
Останати побарувања	83.274	86.993
	<u>348.524</u>	<u>461.816</u>

Побарувањата за повеќе платен ДДВ на Управата за јавни приходи се надоместуваат редовно.

Сите краткорочни останати побарувања се нефинансиски побарувања.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжение)

Останати долгорочни побарувања

Нетековните побарувања се однесуваат на дадени аванси за набавка на постојани средства и истите се реализираат во временски период подолг од една година.

Нетековните побарувања од купувачите и останатите побарувања се како што следува:

	2024	2023
Аванси за набавка на постојани средства	73.277	78.909

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Пари во банки	113.904	116.831
Пари во благајна	510	848
	114.414	117.679

16. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ

	Обични акции	Сопствени акции	Вкупно
На 1 јануари 2023	2.220.127	(109.285)	2.110.842
Откуп на сопствени акции	-	-	-
На 31 декември 2023	2.220.127	(109.285)	2.110.842
Откуп на сопствени акции	-	-	-
На 31 декември 2024	2.220.127	(109.285)	2.110.842

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост. На 31 декември 2024 година, бројот на акции со право на глас е 1.405.509 акции.

Во текот на 2024 и 2023 година немаше откуп на сопствени акции. Од вкупните сопствени акции, 22.557 се сопствени обични акции; 3.287 акции се резервирани за поранешни сопственици.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

17. ОСТАНАТИ И ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ

	Вложувања	Останати резерви	Вкупно
На 1 јануари 2023	4.100	206.297	210.397
Зголемување	1.113	-	1.113
Намалување	(433)	-	(433)
На 31 декември 2023	4.780	206.297	211.077
Зголемување	7.838	-	7.838
Намалување	-	-	-
На 31 декември 2024	12.618	206.297	218.915

Природата и правата кои произлегуваат од секој вид на останати резерви се:

- Резервите за Вложувања произлегуваат од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Останатите резерви произлегува од задржаната добивка според одлука на Собрание на акционери и е на располагање на акционерите.

Друштвото има задолжителна законска резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен со законот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е најмалку една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин. Друштвото го има достигнато законскиот минимум.

18. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

	2024	2023
Долгорочни кредити	738.565	690.834
Краткорочни кредити	1.189.700	972.627
	1.928.265	1.663.461

Доспевањето на кредитите е:

	2024	2023
До 1 година	1.189.700	972.627
Од 1- 3 години	738.565	690.834
	1.928.265	1.663.461

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	2024	2023
МКД	1.928.265	1.663.461
	1.928.265	1.663.461

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ (продолжение)

Ефективната каматна стапка на кредитите изнесува:

	МКД	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Каматна стапка	2,1-3,24%	1,6-3,4%

На ден 31.12.2024 друштвото ги одржува финансиските коефициенти (коефициент на вкуна задолженост на кредити во однос на капитал и ебитда и коефициент за покриеност на сервисирање на долг и учество на вкупен капитал во вкупни средства) врз основа на своите договори со банките.

19. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	2024	2023
Обврски за отпремнини	60.917	57.343

Обврските за отпремнини се пресметани врз основа на законските барања за исплата на две нето просечни плати во моментот на пензионирање, со примена на актуарска пресметка.

Износот за отпремнини евидентиран во единечниот Биланс на успех изнесува:

	2024	2023
На 1 јануари	57.343	56.491
Зголемување на пресметката	3.574	852
Намалување на пресметката	-	-
На 31 декември	60.917	57.343

Основните претпоставки користени при пресметка на отпремнините се:

- Просечна месечна плата врз основа на јавно објавени податоци во Република Северна Македонија исплатена во последните три месеци од 2024;
- Услов за пензија: 64 години (мажи) и 62 години (жени) како и 15 години стаж;
- Номинален годишен пораст на просечната републичка плата

	2024	2023
Дисконтна стапка	4,21%	3,58%
Персонален данок	10%	10%
Месечна просечна плата	МКД 41.605	МКД 39.998

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Обврски кон добавувачите	2.361.503	2.277.499
Аванси	2.122	6.077
Обврски кон вработените	127.581	127.901
Дивиденди	9.304	9.304
Одложени приходи од државна поддршка	419.573	403.743
Резервирања и останати обврски	317.760	271.484
	3.237.843	3.096.008
	2024	2023
Обврски кон добавувачите и останати обврски - финансиски	2.370.807	2.286.803
Обврски кон добавувачите и останати обврски - нефинансиски	876.036	809.205

21. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2024	2023
Дивиденди	135.505	181.809
Приходи од камати од тековно работење	422	2.213
Позитивни курсни разлики од тековно работење	165.029	192.144
Приходи од државна поддршка	100.259	100.410
Останати приходи	138.462	27.018
	539.677	503.594

Во категоријата Останати приходи во износ од 138.462 илјади денари (2023: 27.018 илјади денари) содржи добивка од објективно вреднување на вложувањето во недвижности (МКД 115.459), наплата на штети, пенали и останати приходи.

22. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2024	2023
Камати од тековно работење	37	36
Негативни курсни разлики	316.909	277.279
Отпис на залихи	71.140	82.223
Останати расходи	17.545	35.760
	405.631	395.298

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

23. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ

	2024	2023
Суровини и материјали	3.930.891	3.976.458
Набавна вредност продадени трговски стоки и суровини	1.508.096	1.207.163
Надоместоци на вработените	2.769.643	2.448.537
Амортизација	965.406	888.424
Енергија и вода	254.914	274.618
Транспорт	195.661	176.858
Промена на залихите	(134.976)	(143.165)
Маркетинг и спонзорства	1.033.345	915.434
Трошоци за одржување	130.903	120.506
Трошоци за закуп	66.184	42.150
Трошоци за осигурување	141.477	108.989
Трошоци за привремени вработувања	74.778	70.004
Останати расходи	709.898	600.160
	11.646.220	10.686.136

Во категоријата останати расходи се презентирани трошоци за одржување, осигурување, службени патувања. Во 2023 година во категоријата „Останати расходи,“ е вклучен износ од МКД 31.002 илјади кој се однесува на данок на солидарност. Согласно Законот за данок на солидарност објавен на 25 септември 2023 година, данокот претставува еднократна јавна давачка за 2023 година. Пресметувањето и плаќањето на данокот на солидарност за фискалната 2023 година, Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на солидарност.

24. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	2024	2023
Бруто плати	2.354.418	2.066.818
Останати трошоци на вработени	415.225	381.719
	2.769.643	2.448.537
Број на вработени на 31 декември	2.244	2.103

25. ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории и возила. Вообичаениот период за изнајмување се движи од 3 - 5 години. Компанијата нема опција да ги откупи деловните простории и возилата.

Трошоци евидентирани во Билансот на успех се:

Минимум оперативен лизинг	2024	2023
	66.184	42.150
	66.184	42.150

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

25. ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ (продолжение)

Идни неотповикливи обврски	2024	2023
До 1 година	17.591	15.602
Од 2 - 5 години	58.519	5.550
Над 5 години	25.719	-
	101.829	21.152

26. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО

	2024	2023
Расходи по основ на камати од кредити	(48.819)	(32.223)
	(48.819)	(32.223)

27. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2024	2023
Тековен данок на добивка	169.736	131.292
	169.736	131.292

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување според законската даночна стапка за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следува:

	2024	2023
Добивка пред оданочување	1.872.306	1.651.839
Пресметан данок по важечка стапка од 10%	187.231	165.184
Приходи кои не се предмет на оданочување	(2.300)	(3.026)
Усогласување на расходите	66.975	61.696
Даночни олеснувања и ослободувања	(82.170)	(92.562)
Данок на добивка	169.736	131.292
Ефективна даночна стапка	9,06%	7,95%

Данокот на трошоци кои не се одбиваат за даночни цели се однесуваат на следните трошоци: кусоци што не се предизвикани од вонредни настани, трошоци за донации и спонзорства, трошоци за репрезентација; казнени камати за задоцнето плаќање на јавни давачки и трошоци за присилна наплата, исплата на стипендии; и други непризнаени трошоци. Даночните олеснувања главно се однесуваат на реинвестирана добивка, задржан данок на дивиденда исплатена во странска земја (до локална даночна стапка), донации во спортски активности.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

28. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

	2024	2023
Основна заработка по акција		
Расположлива нето добивка(во Денари)	1.702.570.214	1.520.546.813
Број на акции	1.405.509	1.405.509
Основна заработка по акција(во Денари)	<u>1.211,35</u>	<u>1.081,85</u>

29. ДИВИДЕНДА

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на годишното Собрание на акционери.

На 1 Април 2024 година на Годишното собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2023 година во износ од 772.931 илјади денари. Пресметаната дивиденда и даноците се прикажани како намалување од задржаната добивка.

30. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото има превземено обврски по основ на склучени договори со изведувачи за изградба, набавка и одржување на постојани средства во износ од 237.757 илјади Денари (2023: 175.728 илјади Денари).

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 63.082 илјади Денари (2023: 55.954 илјади Денари).

32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото нема краен единствен сопственик. Акциите на Друштвото се поседувани од голем број на правни и физички лица.

Алкалоид АД Скопје, поседува неколку друштва во земјата и странство, прикажани во Белешка 11. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови.

Подолу се дадени трансакциите со поврзаните субјекти:

Продажби на производи и услуги	2024	2023
Алкалоид ДОО Белград, Србија	297.883	250.009
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	2.121.800	1.808.261
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	275.751	-
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	262.747	300.216
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	3	-
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	178.275	163.653
ООО Алкалоид Рус, Москва, Русија	2.091.907	1.983.059
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	1.285.626	1.324.897
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	5.575	6.156
	<u>6.519.567</u>	<u>5.836.251</u>

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Набавка на производи и услуги

	2024	2023
Алкалоид ДОО Белград, Србија	22.251	20.139
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	12.355	11.895
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	14.777	13.426
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	151.045	180.884
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	880	1.148
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	6.252	5.318
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	149.664	223.688
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	487	438
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	57.798	51.735
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, С. Македонија	12.892	10.287
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	-	1.199
Алкалоид ДОО Веледрогерија Белград, Србија	310	-
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	9.421	6.750
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	4.044	3.353
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	3.276	7.005
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	30.115	20.837
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	204.551	172.422
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	13.217	9.970
РК АЛКАЛОИД РАКОМЕТ СКОПЈЕ	56.350	85.800
РК МУЛТИ ЕСЕНС СКОПЈЕ	10.650	9.950
Алкалоид СЕЕ ДОО Белград, Србија	18.651	1.174
Алкалоид Фарма Интернационал Загреб, Хрватска	3.468	-
Алкалоид Казахстан ЛПП	12.974	-
	795.428	837.418

Салдата и трансакциите помеѓу Друштвото и неговите подружници што произлегуваат од продажбата/набавката на производи и услуги, дадени и примени аванси се презентирани подолу:

Побарувања од продажби на производи и услуги

	2024	2023
Алкалоид ДОО Белград, Србија	162.260	159.922
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	967.222	654.048
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	194.796	-
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	91.967	85.446
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	3	-
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	1.224	-
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	556.506	489.908
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	732.176	660.232
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	2.070	2.078
	2.708.224	2.051.634

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

32.ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Обврски за набавка на производи и услуги	2024	2023
Алкалоид ДОО Белград, Србија	-	1.144
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	6.930	2.381
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	48.387	26.939
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	15.858	27.442
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	322	257
АЛК&КОС Фармацеутикалс Шпк Приштина, Косово	1.352	1.420
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	101.482	111.285
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	137	605
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	13.505	12.810
ООО Алкалоид РУС Москва, Русија	-	8.996
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	645	645
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	1.428	1.130
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	5.588	2.314
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	2.100	307
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	51.435	39.395
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	1.753	1.156
Алкалоид СЕЕ ДОО Београд	183	559
Алкалоид Фарма Интернационал Загреб, Хрватска	3.466	-
Алкалоид Казахстан ЛЛП	465	-
	255.036	238.785
Побарувања за дадени аванси	2024	2023
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	1.845	1.323
	1.845	1.323

Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2024 година брои вкупно 146 лица (2023: 125 лица) меѓу кои се и членовите на Управниот одбор. Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, новогодишен надоместок, менаџерско осигурување, отпремнина, јубилејни награди и приватно здравствено осигурување на менаџерскиот тим во извештајната година на бруто-основа изнесуваат вкупно 682,9 милиони денари (2023: 580,4 милиони денари), од кои 563,9 милиони денари (2023: 463,4 милиони денари) претставуваат фиксен и 119 милиони денари (2023: 117 милиони денари) претставуваат варијабилен надоместок. На членовите на Надзорниот одбор на друштвото во 2024 година вкупно на бруто основа им се исплатени 4.847 илјади денари (2023: 4.799 илјади Денари).

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

33. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалниот девизен курс за значајната валута користена при искажување на билансните позиции деноминирани во странска валута е следнава:

	31.12.2024	31.12.2023
ЕУР	61,50	61,50
РУР	0,52	0,61
УСД	58,88	55,65
ЦХФ	65,18	66,41

34. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Друштвото остварува значајни трансакции со поврзаните страни. Исто така, раководството на Друштвото смета дека поседува доволна и адекватна документација во врска со трансферните цени, но постои одредена неизвесност во поглед на барањата и толкувањата на даночните и другите органи кои можат да се разликуваат од оние на раководството. Раководството на Друштвото смета дека различните толкувања нема да имаат значајни ефекти врз единечните финансиски извештаи на Друштвото.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет до десет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

35. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Не постојат останати значајни настани по периодот на известување кои бараат обелоденување во единечните финансиски извештаи.

36. АКТИВНОСТИ ВО РУСИЈА И УКРАИНА

На 24 февруари 2022 година, Русија започна со воени акции на територијата на Украина.

Земајќи ги предвид овие настани, Друштвото превзема неопходни мерки за заштита на вработените обидувајќи се да им овозможи безбедни услови.

Друштвото има свое друштво во Русија со назив ООО АЛКАЛОИД Рус Москва како и свое друштво во Украина со назив ТОВ АЛКАЛОИД Киев. Двете друштва се 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје. Вкупните вложувања во овие друштва се прикажани во белешка 11 Вложувања во подружници.

Побарувањата и приходите од продажби кон трети страни во гореспоменатите земји заклучно со 31 декември 2024 година се прикажани во табелата подолу:

Во 000 ден.	Русија			Украина		
	Побарувања	Залихи	Приходи	Побарувања	Залихи	Приходи
Состојба на 31.12.2024	87.494	359.309	2.762.392	24.739	/	567.214
Наплатени побарувања (во 2025 до денес)	(50.874)	/	/	(229)	/	/
Потрошена залиха (во 2025 до денес)	/	(359.309)	/	/	/	/
Нето-изложеност	36.620	0	N/A	24.510	N/A	N/A

Друштвото нема други трансакции со трети страни освен трансакциите обелоденети погоре.

Целосниот обем и времетраењето на конфликтот како и економските импликации кои би произлегле од него не можат лесно да се предвидат. Оттаму ваквите околности можат да бидат предизвикувачки за деловните операции во Русија и Украина особено поради мерките и политиките кои владините тела ги спроведоа досега или ќе ги спроведат во иднина.

Менаџментот на Друштвото внимателно го следи развојот на настаните кои може да влијаат на трговските активности, вклучувајќи санкции, активности на владите, но и случувањата конкретно во Украина. Менаџментот дополнително врши проценка на влијанието врз деловното работење и доколку е потребно, ќе преземе соодветни мерки бидејќи околностите постојано се менуваат и може да дојде до промена на стратегиите за работењето и до појава на бариери на пазарите кои се под влијание на конфликтот. Во оваа фаза менаџментот не може со сигурност да го процени влијанието на идните приходи и на целокупното работење на Друштво бидејќи ситуацијата се менува секојдневно.